



КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СЕКОЈ ИНСПЕКТОР ЗА
II КВАРТАЛ 2017 ГОДИНА



Јули, 2017



СОДРЖИНА НА КВАРТАЛНИОТ ИЗВЕШТАЈ

1. Промени во регулаторната рамка по која инспекторите вршеле инспекциски надзори;
2. Нови усогласувања со меѓународни стандарди по кои инспекторите вршеле инспекциски надзор;
3. Состојба во областите на инспекциски надзлежности каде инспекторите вршеле инспекциски надзор;
4. Извршени инспекциски надзори од страна на инспекторите според закони кои подлежат на инспекциски надзор;
5. Остварување на проценетите ризици според кои инспекторите селектирале и таргетираше инспекциски надзор;
6. Состојба во ризичните области каде што инспекторите вршеле инспекциски надзори;
7. Остварување на планот на минимални квантитативни цели на инспекциската служба, како резултат на инспекцискиот надзор;
8. Извршени инспекциски надзори по инспектор и постигнати резултати;
9. Извршени координирани инспекциски надзори со други инспекциски служби;
10. Оценка на резултатите од извршените инспекциски надзори со образложение за причините;
11. Човечки ресурси и интегритет и
12. Транспарентност.

1. Промени во регулаторната рамка по која инспекторите вршеле инспекциски надзори

Во извештајниот период донесени се: 5акти (измена на правилник, прогарми и уредби) во извештајниот II квартал од 2017 година, а кои се однесуваат на работењето на инспекторите во Државниот инспекторат за земјоделство.

Реден број	Назив на законот или позаконскиот акт	Број и датум на Службен весник
1	Правилник за изменување на правилникот за големината на рибите под која не смеат да се ловат за стопаснки и рекретаивен риболов	48/17 од 20.04.2017 година
2	Исправка на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година	55/17 од 11.05.2017 година
3	Риболовна основа за риболовна вода Охридско Езеро за период 2017-2022 година	55/17 од 11.05.2017 година
4	Риболовна основа за риболовна вода Дојранско Езеро за период 2017-2022 година	55/17 од 11.05.2017 година
5	Риболовна основа за риболовна вода Преспанско Езеро и слив на Преспанско езеро за период 2017-2022 година	56/17 од 15.05.2017 година

2. Нови усогласувања со меѓународни стандарди по кои инспекторите вршеле инспекциски надзор

Во овој извештаен период нема нови усогласувања со меѓународни стандарди по кои инспекторите вршеле инспекциски надзор.

3. Состојба во областите на инспекциски надзлежности каде инспекторите вршеле инспекциски надзор

Основна задача на Државниот инспекторат за земјоделство е да ги идентификува субјектите кои при вршењето на дејностите не се придржуваат кон законската регулатива и да преземат мерки за нивно санкционирање и санирање на повредите на законските процедури. Законската рамка која се регулира во секторите за инспекциските надзор опфаќа широк спектар на закони и подзаконски акти со кои се уредува организацијата, надлежностите и постапката на вршење на надзор од страна на секој вид на инспектор во инспекторатот.

Од извршената проценка за очекуваната состојба во областа на инспекциски надзор од аспект на ризиците за неприменување на прописите за секој вид на инспектор во инспекторатот во Државниот инспекторат за земјоделство при што се лоцирани сензитивните точки по области каде инспекторатот при вршење на инспекциски надзор во II квартал за 2017 година треба да обрне големо внимание. Проценката е извршена врз основа на стекнатата пракса при долгогодишното вршење на инспекциски надзор во минатото во областите за кои е надлежен инспекторатот, законската регулатива и сл.,

Врз основа на проценката за очекуваната состојба во областа на инспекциски надзор од аспект на ризиците за неприменување на прописите **извршено е планирање за 14 области на делување на државните инспектори за земјоделство и тоа:**

- *Од областа на земоделско земјиште* од претпоставката да дојде до зголемување на противправното користење на државното земјоделско земјиште, нерационално користење на земјоделското земјиште како ограничен природен ресурс;
- *Од областа на рибарство и аквакултура* од претпоставката да дојде до зголемување на криволов и намалување на рибниот фонд како и нелегална продажба на риби на продажните места (пазари, ресторани, маркети и слично);
- *Од областа на сточарството* од претпоставката да дојде до нарушување на квалитетот на приплодниот материјал, како и намалување на сточниот фонд врз основ на несоодветна благосостојба на добитокот и нарушување на генетската варијабилност од несоодветено увезен приплоден материјал.
- *Од областа на пасиштата* од претпоставката дојде до бесправно користење на пасиштата;
- *Од областа на производи за заштита на растенијата, областа за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, закон за семенски и саден материјал на земјоделски растенија* од претпоставката дојде до - увоз и пласирање на производи за заштита на растенијата, ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на почвата, семенски и саден материјал на земјоделски растенија кои го немаат квалитетот согласно законските одредби, пласирање на T+ отрови кои се директна закана за животот на лугето, животните и растенијата и животната околина, производство на производи за заштита на растенијата, ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својства на почвата, семенски и саден материјал на земјоделски растенија кои не соодветен квалитет што директно може да биде закана по животот на човекот, животните, растенијата и животната средина;
- *Од областа на виното* тргнувајќи од претпоставката „ако има увоз на вино кое е пуштено во промет без да има физичко – хемиска анализа издадена од овластена лабораторија, или е произведено и пуштено во промет вино кое не одговара според својот квалитет на важечките законските одредби“, може да доведе до директно загрозување на животот на човекот;
- *Од областа на земјоделството и руралниот развој* може да ги предизвика следните ризици - нарушување на пазарот со земјоделски производи, нелојална конкуренција, нелегален откуп на земјоделски производи, максимално искористување на природните ресурси и непочитување на начелата за заштита на природата, животната средина и човекот, незаконско добивање или ненаменско користење на средства од програмите за финансиска поддршка, оштета на земјоделските стопанства со недобивање на финансиски средства;
- *Од областа на тутунот и тутунските производи* - нестабилно производство, нелојална конкуренција, нелегален откуп на тутун, оштетени производителите на тутун;
- *Од областа на квалитетот на земјоделски производи* - некавалитетен земјоделски производ, нелојална конкуренција, оштетени граѓаните на Република Македонија;
- *Од областа на органското производство* - производство и продажба на неоргански земјоделски производи како органски, нелојална конкуренција, оштетени граѓаните на Република Македонија;
- *Од областа на за здравјето на растенијата* би дошло до неконтролирана појава на штетни организми кај растенијата и растителните производи, при што би се довело до загрозување на одредени видови на земјоделски растенија како и намалено производство на храна.
- *Од областа на производи за заштита на растенијата* – масовна појава на небезбедни производи кои би претставувале опасност по здравјето на лугето, домашните животни и нарушување на биодиверзитетот на животната средина.


Во II квартал од 2017 година извршени се:

8743 инспекциски надзори (7627 од страна на државните инспектори за земјоделство и 1116 инспекциски надзори за кои се составени записници од страна на државните фитосанитарни инспектори за кои се одредени степени на сложеност, како и 223 инспекциски надзори согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство за кој не е предвиден степен на сложеност или вкупно 8967 надзори од кои 8355 инспекциски надзори биле планирани согласно степенот на сложеност и видот на надзорот.

Изречени се вкупно 329 инспекциски мерки, при што се издадени 160 решенија, извршени се 45 едукации, 87 платни налози, поднесени се 29 барања за поведување на прекршочна постапка и 8 кривични пријави.

Инспекциски надзори во II квартал 2017	Вкупно		
	Планирано	Остварено	%
Вкупно инспекциски надзори	8355	8743	105
Редовни	1899	1802	95
Контролни	53	276	521
Вонредни	6403	6665	104

Табела бр.1 Приказ на планирано и остварено во II квартал од 2017



Графикон бр.1 Приказ на планирани и извршени надзори во однос на вкупниот број на надзори

**4. Извршени инспекциски надзори од страна на инспекторите според закони кои подлежат на инспекциски надзор****-Државни инспектори за земјоделство**

Реден број	Закон	Шифра	Планиран број на надзори за II Квартал 2017	Извршен број на надзори за II Квартал 2017
1	Закон за земјоделско земјиште	78	248	281
2	Закон за земјоделство и рурален развој	81	1095	953
3	Закон за пасиштата	83	54	71
4	Закон за производи за заштита на растенијата	85	429	468
5	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	86	301	326
6	Закон за квалитет и безбедност на губриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	88	467	498
7	Закон за виното	89	2768	2876
8	Закон за органско земјоделско производство	99	34	34
9	Закон за квалитет на земјоделски производи	100	758	846
10	Закон за сточарството	101	64	58
11	Закон за рибарство и аквакултура	102	459	497
12	Закон за тутун и тутунски производи	166	625	703
13*	Закон за државниот инспекторат за земјоделство	141	0	223
14	Закон за опојни дроги и психотропни супстанции	171	10	17

Вкупно

7312

7851

Табеларен приказ бр.2 на извршени инспекциски надзори според закони

**-Државни фитосанитарни инспектори**

Ред.број	Шифра на Закон	Назив на Закон	Планирани надзори по закони за II Квартал 2017	Извршени надзори по закони за II Квартал 2017
1	85	Закон за производи за заштита на растенијата	36	95
2	90	Закон за здравјето на растенијата	1007	1021

Вкупно	1043	1116
---------------	-------------	-------------

Табеларен приказ бр.3 на извршени инспекциски надзори според закони

Вид на инспектор	Планирани надзори за II квартал 2017	Извршени надзори за II квартал 2017
Вкупно Државни инспектори за земјоделство	7312	7851
Вкупно Државни фитосанитарни инспектори	1043	1116

Вкупно на ниво на Инспекциска служба	8355	8967
---	-------------	-------------

Табеларен приказ бр.4 на извршени инспекциски надзори според вид на инспектор

*Во вкупниот број на надзори, додадени се и надзорите по Законот за државниот инспекторат за земјоделство за државните инспектори за земјоделство (223), а 45 надзори од планираните за државните фитосанитарни инспектори се намалени поради технички пропуст при планирањето за инспектор на кој му е одземена лиценцата и овластувањата за вршење на надзор.

Во II квартал за 2017 година е извршено планирање на надзори според степен на сложеност и вид на надзор за 15 области на делување (закони по кој постапуваат надлежните инспектори), додека при следењето на кварталниот план и реализацијата на истиот е констатирано дека инспекторите во овој квартал постапувале во вкупно 16 области на делување (земјоделски и фитосанитарни инспектори).

Согласно прикажаните податоци во табеларниот приказ бр.1 може да се заклучи дека број на извршени надзори за II квартал за 2017 година за земјоделските инспектори и фитосанитарните инспектори во однос на бројот на планирани надзори е зголемен за 7.3%.

-Државни инспектори за земјоделство



Графикон бр.2 Број на извршени надзори според закони од страна на државните инспектори за земјоделство изразено во % во однос на вкупниот број на надзори за II квартал 2017

Споредбени податоци за планираните надзори по закони во однос на I квартал 2017 година и на II квартал 2017 година:

(I Квартал 2017): Најголем број на планирани надзори за I квартал за 2016 година има согласно Законот за виното (2345), при што во однос на вкупниот број планирани надзори зема учество со 45%, потоа следува Законот за тутун и тутунски производи (665) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 13%, Законот за квалитет на земјоделски производи (558) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 10,8%, и согласно Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата (483) со 9%. Вкупно планираните надзори од овие 4 области на делување (4051) учествуваат со 77,7% во однос на вкупниот број на планирани надзори од 14-те области на делување за I квартал 2017 година.

(II Квартал 2017): Најголем број на планирани надзори за II квартал за 2016 година има согласно Законот за виното (2768), при што во однос на вкупниот број планирани надзори зема учество со 38%, потоа следува Законот за земјоделство и рурален развој со (1095) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 15%, Законот за квалитет на земјоделски производи (758) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 10,4%, и согласно Закон за тутун и тутунски производи (625) со 8,5%. Вкупно планираните надзори од овие 4 области на делување (5246) учествуваат со 72% во однос на вкупниот број на планирани надзори од 13-те области на делување за II квартал 2017 година

Споредбени податоци за извршените надзори по во однос на I квартал 2017 и II квартал 2017 година:


(I Квартал 2017): Најголем број на извршени надзори % однос на вкупно извршените надзори за I квартал за 2017 година има согласно Законот за виното (2763) при што во однос на вкупниот број на извршени надзори зема учество со 43,3%, Закон за тутун и тутунски производи (866) со учество од



13,6%, согласно Законот за квалитет на земјоделски производи (674) со учество од 10,5%, Закон за квалитет и безбедност на губриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата (651) со учество од 10%, согласно Законот за земјоделство и рурален развој (355) со учество од 5,5%. Вкупно извршените надзори од овие 5 области на делување (5309) учествуваат со 83% во однос на вкупниот број на извршени надзори од 14-те области на делување за I квартал 2017 година.

(II Квартал 2017): Најголем број на извршени надзори % однос на вкупно извршените надзори за II квартал за 2017 година има согласно Законот за виното (2876) при што во однос на вкупниот број на извршени надзори зема учество со 37,7%, Законот за земјоделство и рурален развој (953) со учество од 12,5%, согласно Законот за квалитет на земјоделски производи (846) со учество од 11,1%, Закон за тутун и тутунски производи (703) со учество од 9,2%. Вкупно извршените надзори од овие 4 области на делување (5378) учествуваат со 70% во однос на вкупниот број на извршени надзори од 14-те области на делување за II квартал 2017 година.

-Државни фитосанитарни инспектори



Графикон бр.3 Број на извршени надзори според закони од страна на фитосанитарните инспектори изразено во % во однос на вкупниот број на надзори за II квартал 2017

Споредбени податоци за планираните надзори по закони во однос на I квартал 2017 и II квартал 2017 година:

(I Квартал 2017): Најголем број на планирани надзори за I квартал за 2017 година има согласно Законот за здравје на растенијата (372), при што во однос на вкупниот број планирани надзори зема Јули, 2017



учество со 74%, потоа следува Закон за производи за заштита на растенијата (129) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 26%.

(II Квартал 2017): Најголем број на планирани надзори за II квартал за 2017 година има согласно Законот за здравје на растенијата (1007), при што во однос на вкупниот број планирани надзори зема учество со 96%, потоа следува Закон за производи за заштита на растенијата (36) со учество во вкупниот број на планирани надзори со 4%

Споредбени податоци за извршените надзори по во однос на I квартал 2017 и II квартал 2017 година:

(I Квартал 2017): Од вкупно извршените надзори за I квартал за 2017 година од страна на Државните фитосанитарни инспектори има согласно Законот за здравје на растенијата (388), при што во однос на вкупниот број на извршени надзори зема учество со 70%, и Закон за производи за заштита на растенијата (167) со учество од 30%.

(II Квартал 2017): Од вкупно извршените надзори за II квартал за 2017 година од страна на Државните фитосанитарни инспектори има согласно Законот за здравје на растенијата (1021), при што во однос на вкупниот број на извршени надзори зема учество со 92%, и Закон за производи за заштита на растенијата (95) со учество од 8%.

5. Остварување на проценетите ризици според кои инспекторите селектирале и таргетираше инспекциски надзор

Како појдовна основа за број на планирани инспекциски надзори по месеци и квартали, Државниот инспекторат за земјоделство ги користи регистрите што се водат во управите и одредени сектори при МЗШВ и истите служат како појдовна точка за изготвување на Кварталните планови. Меѓутоа дел од планираните инспекциски надзори Инспекторатот ги врши и кај нерегистрирани правни и физички лица.

**Голема потешкотија во работењето на инспекторатот е што овие регистри се непрочистени и многу често се јавува да субјектот кај кој е проценет ризик (предмет, вид и степен на сложеност на надзорот), да не постои, податоците наведени во регистрите не се ажурирани, еден ист субјект се јавува во неколку слични регистри при што се доведува во прашање успешноста на инспекцискиот надзор и остварување на планот.*

Бројот на донесени инспекциски мерки во овој квартал е зголемен за 84%, во однос на планираните инспекциски мерки. Додека во однос на планираните инспекциски надзори (8355) донесените инспекциски мерки имаат учество од 3,9%, а во однос на извршените (8743) изнесува 3,7%.



Графикон бр.4 и 5 Приказ на број на планирани надзори во однос на донесени инспекциски мерки, и извршени надзори во однос на истите донесени мерки

6. Состојба во ризичните области каде што инспекторите вршеле инспекциски надзори

Во овој квартал се вршени надзори во 16 области на делување (земјоделски и фитосанитарни инспектори) каде инспекторите вршеле инспекциски надзори со одредени претпоставки за непочитување на позитивните законски прописи.

**-Државни инспектори за земјоделство**

Реден број	Закон	Шифдра	Вкупно	инспекторски мерки						Вкупно
				Решенија	Едукации	Мандагги	Порамнување	Прекршочни	Кривични	
1	Закон за земјоделско земјиште	78	281	17	23	0	10	3	0	53
2	Закон за земјоделство и рурален развој	81	953	35	0	0	14	0	0	49
3	Закон за пасишта	83	71	2	11	0	5	0	0	18
4	Закон за производи за заштита на растенијата	85	468	35	0	0	2	0	0	37
5	Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија	86	326	2	1	0	9	12	0	24
6	Закон за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	88	498	17	5	0	0	0	0	22
7	Закон за виното	89	2876	3	1	0	2	1	0	7
8	Закон за органско земјоделско производство	99	34	2	0	0	0	0	0	2
9	Закон за квалитет на земјоделски производи	100	846	13	3	0	0	0	0	16
10	Закон за сточарството	101	58	0	0	0	0	0	0	0
11	Закон за рибарство и аквакултура	102	497	19	1	0	43	13	8	84
12	Закон за Државниот инспекторат за земјоделство	141	223				2			2
13	Закон за тутун и тутунски производи	166	703	10	0	0	0	0	0	10
14	Закон за опојни дроги и психотропни супстанции	171	17	0	0	0	0	0	0	0

Вкупно

7851 155 45 0 87 29 8 324

Табеларен приказ бр.5 на извршени инспекциски надзори според закони и превземени инспекциски мерки од државните инспектори за земјоделство.

Врз основа на табелраниот приказ бр.5 на извршени инспекциски надзори и донесени инспекциски мерки може да се дојде до заклучок дека согласно Законот за рибарство и аквакултура изречените инспекциски мерки (84) се на завидно ниво и дека е извршена добра проценка со селектирање и таргетирање на ризиците, односно во вкупно изречените мерки (324) од страна на државните инспектори за земјоделство, учествува со 26%, потоа согласно Законот за земјоделство и рурален развој со изречени 49 инспекциски мерки и учество од 15%, Законот за земјоделско земјиште изречени се вкупно 53 инспекциски мерки со учество од 16,3% во однос на вкупно изречените мерки, согласно Закон за производи за заштита на растенијата изречени се 37 инспекциски мерки со учество од 12% во однос на вкупно изречените мерки. Изречените инспекциски мерки од овие области на делување имаат учество од 69% во однос на вкупно изречените мерки од страна на државните инспектори за земјоделство.



*Прилог: Табеларен преглед (excel табела на компакт диск) на планирани, извршени инспекциски надзори и превземени мерки по закони

-Државни фитосанитарни инспектори

Ред.бр	Шифра Закон	Назив на законот	Вкупно надзори по закони	Извршени инспекторски мерки по закон					
				Решенија	Едукации	Мандатни	Порамнување	Прекршочни	Кривични
1	85	Закон за производи за заштита на растенијата	95	2					
2	90	Закон за здравјето на растенијата	1021	3					

Вкупно	1116	5
---------------	-------------	----------

Табеларен приказ бр.6 на извршени инспекциски надзори според закони и превземени инспекциски мерки од државните фитосанитарни инспектори.

7. Остварување на планост на минимални квантитативни цели на инспекциската служба, како резултат на инспекцискиот надзор

Во овој извештаен период извршено е планирање на 179 инспекциски мерки, а оставрени се вкупно 329 инспекциски мерки или оставрено е 184 % повеќе од планираното, односно изрчените инспекциски мерки за се 84% зголемени во однос на планираните во истиот квартал

По вид на инспекциска мерка во табеларен приказ број 7,

инспекциски мерки	Q 1		
	Планирани	Остварени	%
Вкупно	179	329	184
Управни решенија	73	160	219
Едукации	53	45	85
Мандатни казни	0	0	#DIV/0!
Покани за порамнување	53	87	164



Прекршочни пријави	0	29	#DIV/0!
Кривични пријави	0	8	#DIV/0!

Табеларен приказ бр.7 Планирани и оставрени инспекциски мерки

- **Управни решенија:** во овој извештаен период бројот на издадени решенија како инспекциска мерка е од областа на земјоделството и руралниот развој (35) и од областа на производи за заштита на растенијата (35) со по учество во вкупно издадените решенија на ниво на инспекциската служба од 21%.
- **Едукации:** најголем број на извршени едукации има од Законот за земјоделско земјиште со извршени 23 едукации и учество од 51% во однос на вкупно извршените едукации.
- **Мандатни казни:** во овој извештаен период не се издадени мандатни казни.
- **Издадени платни налози:** во овој извештаен период најголем број на издадени платни налози има согласно Законот за рибарство и аквакултура со издадени од 43 платни налози и учество од 49% во однос на вкупно издадените платни налози.
- **Барања за поведување на прекршочна постапка:** во овој извештаен период најголем број на поднесена барања за поведување на прекршочна постапка има од областа на рибарството и аквакултурата со вкупно поднесени 13 барања и учество во вкупниот број на поднесени барања од 49%.
- **Кривични пријави:** Во овој извештаен период поднесени се 8 кривични пријави од областа на рибарството и аквакултурата.

8. Извршени инспекциски надзори по инспектор и постигнати резултати

**Прилог: компакт диск со excel документ (Образец бр.1, Образец бр.2, Образец бр.3, Образец бр.4, Образец бр.5 и Образец бр.6)*

9. Извршени координирани инспекциски надзори со други инспекциски служби

Во текот на овој извештаен период не се извршени координирани инспекциски надзори.

10. Оцена на резултатите од извршените инспекциски надзори со обрлазложение за причините

Државниот инспекторат за земјоделство согласно кварталниот план за работа на секој инспектор кој имал право и овластување да врши инспекциски надзор во II квартал за 2017 година има испланирано вкупно 8355 инспекциски надзори, а согласно (Образец бр.1, Образец бр.2, Образец бр.3, Образец бр.4, Образец бр.5 и Образец бр.6) извршено 8743 инспекциски надзори и 223 надзори согласно Законот за државниот инспекторат за земјоделство.



Графикон бр.6 Приказ на број на планирани (редовни, контроли и вонредни) и број на извршени (редовни, контроли и вонредни) надзори.

Согласно кварталниот извештај за работа (Образец бр.1, Образец бр.2, Образец бр.3, Образец бр.4, Образец бр.5 и Образец бр.6) и од извршената анализа може да се заклучи дека најголем број на планирани надзори се однесуваат на законските прописи кои се во 4 ниво на закони, односно по степенот на сложеност (Q 10, Q 11 и Q 12) со вкупно испланирани 4928 надзори или 59% во однос на вкупните планирани надзори (8355) за II квартал 2017 година.

Најмногу извршени надзори има согласно законите кои припаѓаат на 4 ниво на закони со степен на сложеност (Q 10, Q 11 и Q 12) има извршено вкупно 4997 надзори или 57% од вкупно извршените надзори. Од законските прописи кои припаѓаат на 5 ниво на закони со степен на сложеност (Q 13, Q 14 и Q 15) извршени се 3641 надзори, додека по законите кои спаѓаат во трето и второ ниво на закони, извршени се вкупно 105 надзори, а по законските прописи кои припаѓаат на 1 ниво не извршени инспекциски надзори во овој квартален извештаен период.



Графикон бр.7 Приказ на планирани и остварени надзори согласно степенот на сложеност за I квартал 2017 година

11. Човечки ресурси и интегритет

Во овој периодот од II -от Квартален извештај за 2017 година во Државниот инспекторат за земјоделство, 106 инспектори имаат лиценца, надлежност и овластување да вршат инспекциски надзори (4-ца главни инспектори, 4-ца виши инспектори, 95 инспектори и 3-ца самостојни инспектори), 1 раководител на сектор и 40 стручно административни службеници.

Вкупно вработени во Државниот инспекторат за земјоделство заклучно март 2016 година	Главен инспектор
	Виш инспектор
	Инспектор
	Самостоен инспектор
	Помлад инспектор
	Инспектор на пробна работа (без лиценца)
	Раководител на сектор
	стручно административни службеници



I	Сектор за инспекциски надзор од областа на земјоделството со руралниот развој, органското производство, тутун и тутунските производи и квалитет на земјоделски производи		1							
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на земјоделството и руралниот развој			10					3
	2	Одделение за инспекциски надзор од областа на органското производство			3					0
	3	Одделение за инспекциски надзор од областа на тутунот и тутунските производи			4					1
	4	Одделение за инспекциски надзор од областа на квалитет на земјоделски производи			1					1
II	Сектор за инспекциски надзор од областа на рибарството со аквакултурата, сточарството, пчеларството, земјишната политика со поледелско производство		1							
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на рибарството со аквакултурата		1	5					2
	2	Одделение за физичка заштита на риболовни води								8
	3	Одделение за инспекциски надзор од областа на сточарството со пчеларство			4					1
	4	Одделение за инспекциски надзор од областа на земјишната политика со поледелски култури		1	7			1		2
III	Сектор за инспекциски надзор од областа на семе, саден материјал, производи за заштита на растенија, квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, цвеќе, генетски модифицирани организми, и виното и лозарството		1							
	1	Одделение за инспекциски надзор од областа на семе саден материјал, производи за заштита на растенија, квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата		1	13			1		
	2	Одделение за инспекциски надзор од областа на цвеќе и генетски модифицирани организми					1			
	3	Одделение за инспекциски надзор од областа на вино со лозарство			5					1



IV	Сектор за инспекциски надзор од областа на фитосанитарната политика		1							
	1	Одделение за за инспекциски надзор од областа на фитосанитарната политика на граничен прамин			26			3		
	2	Одделение за за инспекциски надзор од областа на фитосанитарната политика во внатрешноста на државата		1	18	3	1	5		4
V	Сектор за логистика и техничка поддршка, правни работи, планирање и обработка на податоци									
	1	Одделение за правни работи								2
	2	Одделение за информатички технологии								1
	3	Одделение за планирање и обработка на податоци								2
VI	Сектор за проекти и административна поддршка на директорот								1	
	1	Одделение за проекти								2
	2	Одделение за административна поддршка на директорот								5
	3	Одделение за анализа на ризик								1
	4	Одделение за внатрешна контрола								0
	Самостојни одделенија									
	1	Одделение за внатрешна ревизија								0
	2	Одделение за управување со човечки ресурси								0
	3	Одделение за финансиски прашања								1
Вкупно			4	4	95	3	2	16	1	40

Табеларен приказ бр.9 на вработени во ДИЗ.

* Во текот на кварталниот извештаен период 1 државен инспектор за земјоделство во месец јуни е превземен на работа во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Реализирани обуки и стручни оспособувања: Во извештајниот период не се одржани обуки/работилници.

Јули, 2017



Интегритет: Во овој извештаен период не се поднесени барање за поведување на дисциплинска постапка.

Наградувања и унапредувања: Во овој извештаен период нема наградено и унапредено инспектори.

12. Транспарентност

Иформации поврзани со и за работата на Државниот инспекторат за земјоделство во електронска форма на граѓаните им се достапни на страната на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство (<http://www.diz.gov.mk>).

До Државниот инспекторат за земјоделство во извештајниот период не е поднесено барање за иформации од јавен карактер. Од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до иформациите од јавен карактер до Државниот инспекторат за земјоделство нема вложено, усвоено ниту една жалба и исто така нема ни одбиено или отфлено ниту една жалба и нема ниту еден случај на молчење на Комисијата. Во овој период исто така нема барања за поведување прекршочна постапка и изречени прекршочни санкции. Немаме поведени управни спорови против конечна одлука на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до иформациите од јавен карактер.

Државниот инспекторат за земјоделство заради широкиот спектар на разнородни законски овластувања и надлежности при своето работење соработуваше со следните институции: Царинска управа на Република Македонија, Министерство за внатрешни работи – МВР, Национален координативен центар за гранично управување – НКЦГУ, Агенција за храна и ветеринарство – АХВ, Централен регистер на Република Македонија, Управа за јавни приходи – УЈП, Државен инспекторат за животна средина и природа – ДИЖС.

Државниот инспекторат за земјоделство согласно начелата од Законот за инспекциски надзор првенствено делува превентивно со својата функција и секогаш е отворен за соработка со голем број на земјоделски здруженија и невладини организации како Здруженијата на тутунопроизводителите, Федерација на фармери на Република Македонија, Здруженија на оризопроизводители, Групацијата на мелничко пекарската индустрија, Стопанската комора на Македонија, Здружение на лозаро производители и други.

Државниот инспекторат за земјоделство е во континуирана соработка со образовните и научните институции од областа на земјоделството како Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, Земјоделски факултет во Штип, Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и други.

Големо влијание врз работата и оставрените резултати во извештајниот период од страна на Државниот инспекторат за земјоделство, има недостатокот на техничка опрема, возила како и лимитираните финансиски сретства за користење, одобрени од страна на Министерството за финансии кои се неопходни за вршење на зајакнати, унапредени инспекциски надзори од сите



области во земјоделството, инспекциски надзор при увоз, извоз и транзит, квалитет и безбедност на земјоделски производи, вклучувајќи и безбедност на примарни земјоделски производи кои се користат како храна, исто така заштита на правата и интересите на потрошувачите од производите кои се предмет на инспекциски надзор.

Заложбата на Државниот инспекторат за земјоделство за навремено, квалитетно, ефикасно вршење на инспекциските надзори со цел почитување на законските прописи ќе продолжи и во наредните квартали.

Бр.02-548/2
14.07.2017 година
Скопје

Цветан Трипуновски
Директор

Изработил: Љ. Ласкова Виш соработник
Одобрил: Б. Стојаноски Раководител на сектор